

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 602-3-291

Среда, 19 јануари 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,60 (60) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 38 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

29.

во милиони динари

Врз основа на членот 6 став 3 од Законот за употребата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА СООБРАКАЈОТ ВО 1966 ГОДИНА

1. Средствата на федерацијата за финансирање на инвестициите во областа на сообраќајот во износ од 457 милиони динари, предвидени во членот 6 став 1 на Законот за употребата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1966 година, ќе се употребат, и тоа:

	во милиони динари
1) за железнички пруги од тоа:	334,4
(1) за довршување на изградбата на железничката пруга Сараево—Плоча	176,3
(2) за работите на изградбата на клучните објекти на железничката пруга Белград—Бар од тоа:	70
а) на територијата на СР Србија	47,5
б) на територијата на СР Црна Гора	22,5
(3) за довршување на изградбата на делницата Бенковац—Задар од железничката пруга Книн—Задар	42,1
(4) за работите на изградбата на железничката пруга Гостивар—Кичево	46
2) за патишта од тоа:	100
(1) за работите на изградбата на Јадранскиот пат од тоа:	50
а) на територијата на СР Црна Гора	30
б) на територијата на СР Србија	20
(2) за работите на изградбата на патот Жупања—Сараево—Опузен од тоа:	37
а) на територијата на СР Босна и Херцеговина	20,65
б) на територијата на СР Хрватска	16,35
(3) за работите на изградбата на автопатот „Братство—единство“ на територијата на СР Србија	13
3) за пловни патишта од тоа:	21,6
(1) за пловниот пат на Дунав	21,6

4) за студии и истражувања во областа на сообраќајот

2. Југословенската инвестициона банка ќе врши надзор над извршувањето на оваа одлука во поглед на правилното и наменското користење на средствата и извршувањето на работите.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 1

14 јануари 1966 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

30.

Врз основа на членот 59 став 2 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОПАСНИТЕ МАТЕРИИ ШТО НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ВО ВОДИ

Член 1

Во води што служат како изворишта за снабдување со вода за пиење и за производство на прехранбени продукти или се наменети за тие цели; не смеат да се внесуваат материи во количини што:

1) ја менуваат миризбата или вкусот на водата кој не може да се отстрани со таложење, коагулација, со брзи филтри, со хлорирање или со друга метода за пречистување на водата за пиење;

2) ја зголемуваат бојата на водата над 20°, сметано според кобалт-платинската скала;

3) ја зголемуваат температурата на водата над 28° C;

4) ја зголемуваат содржината на суспендирани материи над 0,25 mg/l, а ако водата содржи над 30 mg/l природни минерални материи — над 5 %;

5) создаваат на површината на водата дамки (филм) од масни материи, нафта односно нафтени деривати или наслојки на отпадочни материи;

6) го намалуваат растворениот кислород под 5 mg/l;

7) ја зголемуваат биолошката потрошувачка на кислород (ВРК) над 2 mg/l при температурата на водата од 20° C;

8) содржат патогени бацили;

9) го зголемуваат бројот на колиформните бацили над 6.000 на 100 ml вода, определен како најверојатен број;

10) влијаат врз водите така што тие да ги губат особините на олигосапробни води;

11) ја зголемуваат радиоактивноста на водата, и тоа кај бета и гама зрачење над 10⁻³ микрокири/ml, кај алфа зрачење — над 10⁻⁹ микрокири/ml, а кај загадување со радиум (Ra) 226 — над 4 × 10⁻⁹ микрокири/ml.

Во реки што служат или се наменети за целите од ставот 1 на овој член не можат да се внесуваат

ниту материи чија брзина на таложeње е поголема од 0,4 mm/s. а во езера што служат или се наменети за целите од ставот 1 на овој член — ниту материи чија брзина на таложeње е поголема од 0,2 mm/s.

Член 2

Во води што служат за одгледување риби, за напојување добиток односно бањање на граѓани или се наменети за тие цели, не смеат да се внесуваат материи во количини што:

- 1) ја зголемуваат бојата на водата над 30°, сметано според кобалт-платинската скала;
- 2) ја намалуваат рН на водата под 6,8 или ја зголемуваат рН на водата над 8,5;
- 3) ја зголемуваат биолошката потрошувачка на кислород (ВРК₅) над 4 mg/l при температура на водата од 20° C;
- 4) го намалуваат растворениот кислород под 3 mg/l, а во води што служат за одгледување благородни видови риби — под 7 mg/l;
- 5) го зголемуваат бројот на колиформните бактерии над 30.000 на 1 литар вода, определен како најверојатен број;
- 6) на местото на испустот создаваат филм од масни материи, нафта или нафтени деривати на површина на приемникот (реципиентот) поголема од 20 %;
- 7) ја зголемуваат содржината на суспендирани материи над 0,5 mg/l;
- 8) ја зголемуваат температурата на водата на реципиентот над 28° C;
- 9) ја зголемуваат радиоактивноста на водата, и тоа кај бета и гама зрачење над 10⁻⁸ микрокири/мл, кај алфа зрачење — над 10⁻⁹ микрокири/мл, а кај загадување со радиум (Ra) 226 — над 4 × 10⁻⁸ микрокири/мл.

Член 3

Во води што служат како изворишта за снабдување со вода за пиење и за производство на прехранбени продукти односно за одгледување на риби, напојување на добиток или за бањање на граѓани, или се наменети за тие цели, покрај материите од членот 1 односно членот 2 на овој правилник, не смеат да се внесуваат хлор (слободен), тетраетилолово, водородсулфид (H₂S), како ниту материи над количините определени во следната табела:

Материи што се внесуваат во вода	Максимално дозволени количини на материи (MDK) во mg/l
Амонијак	0,1
Арсен	0,05
Алкилбензол сулфонати (детергенти)	0,5
Бакар	0,1 (0,01)
Барииум	4,0
Бензол	0,5
Бутилакохол	1,0
Цијаниди	0,01
Циклохексанон	1,0
Цинк	1,0 (0,01)
DDT (технички)	0,2
Дихлорбензол	0,03
Дихлоретан	2,0
Диметилформамид	10,0
Динитробензол	0,5
Динитрохлорбензол	0,5
Динитронафталин	1,0
Фенол	0,001
Формалдехид	0,5
Флуор	1,5
Железо	0,5
Хексахлорбензол	0,2
Хексоген	0,1
Хлорбензол	0,1
Хлоропрен (2-Hlorbutadien-1,3)	0,1
Хром-травалентен	0,5
Хром-шестовалентен	0,05

Материи што се внесуваат во вода	Максимално дозволени количини на материи (MDK) во mg/l
Изобутил-алкохол	1,0
Кадмиум	0,01 (0,005)
Капролактан	1,0
Кобалт	1,0
Ксилол	0,01
Магнезиум	50,0
Малатион (Karbofos)	0,01
Метилегилкетон	1,0
Нафта и деривати со сулфур	0,1
Нафта и деривати без сулфур	0,3
Нафта и деривати во раствор и емулзија	0,05
Нафтени киселини	0,1
Никел	0,1 (0,01)
Нитрати (N)	12,0
Нитроформ	0,01
Нитрохлорбензол	0,05
Нитрил-акрилинска киселина	2,0
Олово	0,50
Паратион (Tiofos)	0,003
Пикринска киселина	0,5
Пиридин	0,2
Сапонин	0,2
Селен	0,01
Смолести материи	2,0
Соли на амонијак	5,0
Сребро	0,02
Стирол (C ₆ H ₅ CH = CH ₂)	0,1
Сульфати	200,0
Systox-тиофосфорен естер (Merpaptofos)	0,02
Танини	10,0
Терпентин	0,2
Тетранитрометан	0,5
Тетрахлор јаглерод	5,0
Трибутилтиофосфат (Metafos)	0,02
Трихлорбензол	0,03
Тринитротолуол	0,5
Јаглендисулфид	1,0
Уросол	0,1
Жива (во неоргански соединенија)	0,005

Максимално дозволените количини на материи означени во заграда се однесуваат на материи што се внесуваат во вода што служи за одгледување на благородна риба.

Член 4

Количините на материи што според одредбите од овој правилник не смеат да се внесуваат во вода се утврдуваат:

- 1) за водите што служат како извориште за снабдување со вода за пиење и за производство на прехранбени продукти или се наменети за тие цели — на извориштето односно на подрачјето што, во согласност со посебни прописи, е определено како подрачје на санитарната заштита на извориштето;
- 2) за водите што служат или се наменети за одгледување на риби — на местата на кои доаѓа до потполно мешање на материи со вода;
- 3) за водите што служат или се наменети за напојување добиток односно за бањање на граѓани — на местата определени за тие цели.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 53—218/1
24 декември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за здравство и соци-
јална политика,
Драгутин Косовац, с. р.

31.

Врз основа на членот 149 став 2 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65), во согласност со сојузниот секретар за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за труд пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕОПХОДНАТА ЗАЈАКНАТА МАЈЧИНА НЕГА НА ДЕТЕ ДО ТРИ ГОДИНИ ВОЗРАСТ

Член 1

Критериуми врз основа на кои лекарската комисија заради остварување правата на работничка според членот 39 став 2 од Основниот закон за работните односи утврдува дека на дете од осум месеци до три години, со оглед на неговата општа состојба на здравјето, му е потребна неопходна зајакната мајчина нега се следните заболувања односно состојби, и тоа:

1) туберкулоза (сите форми на примарна и пост примарна туберкулоза, без оглед на локализацијата) — — — — —	001 — 019
2) сифилис и негови последици — — — — —	020
3) последици од акутен енцефалитис од разна етиологија — — — — —	083
4) сите видови малигни неоплазми, вклучувајќи ја и леукемијата — — — — —	140 — 207
5) бронхијална астма и астматиформен бронхит — — — — —	241
6) состојбите предизвикани со атиреоидизам и хипотиреоидизам, на конгенитална или здобиена етиологија — — — — —	253
7) шеќерна болест — — — — —	260 — 267
8) конгенитални хемолитични анемии — — — — —	292
9) полицитемија — — — — —	294
10) хемофилија — — — — —	295
11) слабоумност од сите степени — — — — —	323
12) церебрална детска парализа (сите форми) — — — — —	351 — 352
13) болестите на моторните неврони и атрофија на мускулите — — — — —	356
14) слепило — — — — —	389
15) глувонемост — — — — —	397
16) хронични срцеви заболувања, од стечена природа — — — — —	434
17) сушење на хранопроводот по коронарја — — — — —	539
18) цироза на црниот дроб — — — — —	581
19) муковисцидоза — — — — —	587
20) воспаление на бубрезите со едем и нефроза — — — — —	591
21) хронично воспаление на бубрезите — — — — —	592
22) хидронефроза — — — — —	601
23) ревматоиден артрит и слични состојби — — — — —	722
24) хроничен остеомиелит и периостит — — — — —	730
25) вродени и стечени малформации на коските и мускулите — — — — —	081, 745, 748 — 749
	и 750 — 759
	и Е 960 — 962
	и 964

26) дистрофија — постигнат Квестов број во моментот на барање на мајката да ѝ се продолжи скратеното работно време односно намалување на веќе еднаш постигнатата тежина на детето за најмалку 25% — — — — —	772
27) незрелост и неразвиеност — — — — —	774 — 775
28) близнаци, тројки — — — — —	
29) целијакичен синдром — — — — —	578

Лекарската комисија може, по исклучок, да определи дека на дете од осум месеци до три години, со оглед на неговата општа состојба на здравјето, му е потребна неопходна зајакната мајчина нега и кога ќе утврди дека кај детето постојат други заболувања односно состојби што не се предвидени во ставот 1 од овој член.

Член 2

Потребата од неопходна зајакната мајчина нега на дете ја оценува лекарската комисија формирана во смисла на членот 108 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65).

Лекарската комисија од ставот 1 на овој член ја дава својата оцена врз основа на мислење односно предлог од лекар специјалиста за детски болести.

Член 3

Со правото на работа со скратено работно време од членот 39 став 2 на Основниот закон за работните односи работничката се здобива од денот кога лекарската комисија ќе утврди кај детето некое од заболувањата односно состојбите од членот 1 на овој правилник.

Правото на скратено работно време работничката може да го користи сè додека лекарската комисија самоиницијативно, на предлог од лекар специјалист за детски болести, по барање од работничката или по барање од работната заедница не утврди дека на детето поради настанатата промена во неговата општа здравствена состојба повеќе не му е потребна неопходна зајакната мајчина нега, но најдолго до денот кога детето ќе наполни три години возраст.

Член 4

Скратеното работно време во смисла на овој правилник не влијае врз остварувањето на правото на работничката да отсутствува од работа заради неџа на дете според прописите за здравственото осигурување.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05—132—26/65

13 јануари 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за труд,
Ристо Цунов с. р.

32.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Означување и димензии на тркалните лежаи:

ISO-систем за означување на топчестите лежаи, дел I — — — — — JUS M.C3.506

ISO-систем за означување на седлата за притегање и за извлекување — — — — — JUS M.C3.507

Прстени топчести едноредни лежаи BC, редови на мери 10, 02, 03 и 04 — — — — — JUS M.C3.601

Прстени топчести едноредни лежаи со кос допир BN, редови на мери 02. и 03 — — — — — JUS M.C3.611

Прстени топчести дворедни лежаи со кос допир BG, редови на мери 32 и 33 — — — — — JUS M.C3.621

Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, ред на мера 49 — — — — — JUS M.C3.631

Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, ред на мера 10 — — — — — JUS M.C3.632

Прстени цилиндричновалчести лежаи RU, RN, RJ и RT, ред на мера 02 — — — — — JUS M.C3.635

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, RN, RJ и RT, ред на мера
03 — — — — — JUS M.C3.636

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, RN, RJ, и RT, ред на мера
04 — — — — — JUS M.C3.637

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, RJ и RT, ред на мера 22 — — — — — JUS M.C3.641

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RU, RJ и RT, ред на мера 23 — — — — — JUS M.C3.642

Прстени цилиндричновалчести ле-
жаи RA, ред на мера 49 — — — — — JUS M.C3.643

Прстени цилиндричновалчести
дворедни лежаи RD, ред на мера 30 — — — — — JUS M.C3.646

Прстени бочвести пригодливи
едноредни лежаи SR, редови на ме-
ри 02, 03 и 04 — — — — — JUS M.C3.651

Прстени бочвести пригодливи
дворедни лежаи SD, редови на мери
22, 32, 30, 40, 31, 41 и 23 — — — — — JUS M.C3.655

Прстени бочвести пригодливи
дворедни лежаи SE, ред на мера 13 — — — — — JUS M.C3.657

Дискосни топчести едноредни
лежаи TA, редови на мери 11, 12, 13
и 14 — — — — — JUS M.C3.701

Дискосни топчести дворедни ле-
жаи TDC, редови на мери 22, 23 и 24 — — — — — JUS M.C3.705

Дискосни пригодливи лежаи TS
со несиметрични бочвести валчиња,
редови на мери 92, 93 и 94 — — — — — JUS M.C3.711

Дискосни пригодливи лежаи TSA
со симетрични бочвести валчиња, ре-
дови на мери 92, 93 и 94 — — — — — JUS M.C3.715

Прстени коничновалчести лежаи
KB, редови на мери 02, 22, 03 и 23 — — — — — JUS M.C3.735

2. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение објавени се во посебно издание на
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е
составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила
на 1 јуни 1966 година.

Бр. 14—38/1
7 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

33.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските
стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и
30/62), директорот на Југословенскиот завод за
стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБА- ЛАЖА ОД ДРВО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски
стандарди:

Амбалажа од дрво:
Мала отворена плитка летва-
рица — — — — — JUS D.F1.020
Средна отворена плитка летва-
рица — — — — — JUS D.F1.021
Голема отворена плитка летва-
рица — — — — — JUS D.F1.022
Затворена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.023
Сложена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.024
Летварица — Јаболчар — — — — — JUS D.F1.026
Затворена мала летварица. Ја-
болчар — — — — — JUS D.F1.027
Затворен американски сандак — — — — — JUS D.F1.031
Сандак за суви сливи — — — — — JUS D.F1.034
Отворена плитка летварица (по-
вратна амбалажа) — — — — — JUS D.F1.036

Летварица — Јаболчар (повратна
амбалажа) — — — — — JUS D.F1.037

Летварица за овошје и зеленчук,
тип А — — — — — JUS D.F1.038

Летварица за овошје и зеленчук,
тип В — — — — — JUS D.F1.039

Летварица за овошје и зеленчук,
тип С — — — — — JUS D.F1.040

Длабока отворена летварица — — — — — JUS D.F1.041

Голема летварица со капак — — — — — JUS D.F1.042

Двојна плитка летварица — — — — — JUS D.F1.044

Голема отворена плитка летва-
рица — — — — — JUS D.F1.045

Средна отворена плитка летва-
рица — — — — — JUS D.F1.052

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова
решение се задолжителни и влегуваат во сила на
1 јули 1966 година.

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди:

Затворена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.023

Сложена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.024

Летварица за јаболки — — — — — JUS D.F1.026

Затворена мала летварица за ја-
болки — — — — — JUS D.F1.027

Затворен американски сандак — — — — — JUS D.F1.031

Отворена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.036

Повратна амбалажа — — — — — JUS D.F1.036

Летварица за јаболки — По-
вратна амбалажа — — — — — JUS D.F1.037

донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за дрвена амбалажа за овошје и
зеленчук („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54);

Летварица за овошје и зарзават — — — — — JUS D.F1.038

Летварица за овошје и зарзават — — — — — JUS D.F1.039

Летварица за овошје и зарзават — — — — — JUS D.F1.040

Длабока отворена летварица — — — — — JUS D.F1.041

Голема летварица со капак — — — — — JUS D.F1.042

Двегуба плитка летварица — — — — — JUS D.F1.044

Голема отворена плитка летва-
рица — — — — — JUS D.F1.045

донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за амбалажа од дрво („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 45/56);

Амбалажа од дрво. Мала отворена
плитка летварица — — — — — JUS D.F1.020

Амбалажа од дрво. Средна отво-
рена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.021

Амбалажа од дрво. Голема отво-
рена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.022

Амбалажа од дрво. Сандак за
суви сливи — — — — — JUS D.F1.034

донесени со Решението за југословенските стан-
дарди за дрвена амбалажа („Службен лист на ФНРЈ“,
бр. 21/59);

Амбалажа од дрво. Средна отво-
рена плитка летварица — — — — — JUS D.F1.052

донесен со Решението за југословенскиот стандард
од областа на амбалажата од дрво („Службен лист
на ФНРЈ“, бр. 15/60).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1966
година.

6. Амбалажата од дрво произведена според
југословенските стандарди од точката 4 на ова ре-
шение а затечена на залихи на 1 јули 1966 година,
може да се користи до 31 декември 1967 година.

Бр.06-42/1
7 јануари 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

34.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Површина и зафатнина на зградите. Услови на пресметувањето — | JUS U.C2.100 |
| 2) Технички услови за облагање со тераца — — — — — | JUS U.F3.050 |
| 3) Испитување на конзистенцијата на бетон со помош на мерката на слегање — — — — — | JUS U.M8.050 |
| 4) Испитување на конзистенцијата на бетон со помош на мерката на распростирање — — — — — | JUS U.M8.052 |
| 5) Винил-азбестни плочи за подови. Технички услови за полагање подови — — — — — | JUS U.F3.060 |
| 6) Винил-азбестни плочи за подови. Методи за испитување — — | JUS U.M8.101 |
| 7) Винил-азбестни плочи за подови. Димензии и услови на квалитетот — — — — — | JUS U.M9.101 |

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни. Југословенските стандарди од точката 1 под 1, 2, 5, 6 и 7 на ова решение влегуваат во сила на 1 јули 1966 година, а југословенските стандарди од точката 1 под 3 и 4 на ова решение — на 1 јуни 1966 година.

Бр. 17—44/1

7 јануари 1966 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

35.

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ГОВЕДАТА И ОВЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ

1. Во прописите за квалитетот на говедата и овците за колење (II изменето и дополнето издание) ПК-Е2 објавено во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на Решението за Прописите за квалитетот на говедата и овците за колење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/65) се вршат следните измени:

- по чл. 15, 43 и 72 називот на одделот „4. Говеда до 5 година старости“ се менува и гласи: „4. Говеда преко 3 године старости“;
- во членот 16 зборовите: „Говеда до 5 година старости“ се заменуваат со зборовите: „Говеда преко 3 године старости“;
- во членот 44 зборовите: „У говеда до 5 година старости“ се заменуваат со зборовите: „У говеда преко 3 године старости“;
- во членот 73 зборовите: „говеда до 5 година старости“ се заменуваат со зборовите: „говеда преко 3 године старости“;

5) во членот 84 зборовите: „које имају највидше 6 сталних зуба“ се бришат.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07—8031/1

27 декември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

36.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во југословенскиот стандард Шупливи блокови од глина за меѓукатни конструкции. Модуларни блокови — JUS B.D1.030, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за градежни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65), се вршат следните дополненија:

1) по точката 4.12 се додава нова точка 4.13, која гласи:

„4.13 Неносећи блокови према типу I и II (слика 3) са бочним и горњим жлебом за заливање, морају имати следећу притисну чврстоћу:
просечну — — — — — 50 kp/cm²,
најмању појединачну — — — — — 40 kp/cm².“

2) по точката 7.63 се додава нова точка 7.64, која гласи:

„7.64 Проверавање притисне чврстоће неносећих блокова према тачки 4.13 врши се по поступку прописаном у тач. 7.62 и 7.63 овог стандарда.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18—8030/1

27 декември 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за дополнение на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 1, во четвртиот ред по заградата треба да стојат зборовите: „во членот 20, по ставот 1, се додава нов став 2, кој гласи: „Нормите на амортизацијата на средствата од фондот на станбените згради на организациите за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост ги утврдува општинското собрание.“ Досегашниот став 2 станува став 3, а“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, 12 јануари 1966 година, Белград.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за поморските книшки и дозволите за укрцување, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ И ДОЗВОЛИТЕ ЗА УКРЦУВАЊЕ

Во образецот на поморска книшка, на четврта внатрешна страна, на почетокот на шестиот ред треба да се додаде изоставениот збор: „во“ а на почетокот на седмиот ред — зборот: „До ———“.

Во образецот на дозвола за укрцување, на четврта внатрешна страна, под седмиот и тринаесетиот ред треба од десната страна да се додаде по погрешка изоставениот текст:

„(Потпис на овластеното лице)“.

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, 8 јануари 1966 година, Белград.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот на пријавување на заразни болести и за водење евиденција за тие болести, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ТИЕ БОЛЕСТИ

Во членот 28 став 2 наместо цифрата: „7“ треба да стои: „14“.

Од Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Белград, 8 јануари 1966 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во Упатството за составување на завршната сметка на органите на управата за 1965 година, објавено во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА УПАТСТВОТО ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1965 ГОДИНА

Во образецот I: „Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност“, кој е составен дел од Упатството за составување на завршната сметка на органите на управата за 1965 година, во редниот број 27 наместо броевите: „(20 + 24 + 25 + 26)“ треба да стојат броевите: „(17 + 24 + 24 + 25 + 26)“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 15 јануари 1966 година

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ТОЧКАТА III ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ САРАЕВО ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ ИМ СЕ ОТСТАПУВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СРЕЗА САРАЕВО“, БР. 2/65)

Уставниот суд на Југославија оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката на Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување

на работниците Сараево за височината на делот на придонесот за здравствено осигурување кој им се отстапува на организациите („Службени гласник среза Сараево“, бр. 2/65), врз основа на јавната расправа одржана на 24 декември 1965 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одбива предлогот на Угостителското претпријатие „Експрес“ од Сараево да се поништи точката I од Одлуката на Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево за височината на делот на придонесот за здравствено осигурување кој им се отстапува на организациите („Службени гласник среза Сараево“, бр. 2/65).

2. Се поништува точката III од Одлуката на Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево за височината на делот на придонесот за здравствено осигурување кој им се отстапува на организациите („Службени гласник среза Сараево“, бр. 2/65), и тоа само во однос на оние одредби со кои се определени помали стопи на придонесот кој им се отстапува на организациите од стопите определени со одлуката што била во сила на денот на донесувањето на Одлуката.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службени гласник среза Сараево“.

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука од следните разлози:

Угостителското претпријатие „Експрес“ од Сараево му поднесе предлог на Уставниот суд на Босна и Херцеговина за оценување законитоста на Одлуката на Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево за височината на делот на придонесот за здравствено осигурување кој им се отстапува на организациите („Службени гласник среза Сараево“, бр. 2/65).

Со наведената одлука е определен дел од придонесот за здравствено осигурување кој, во смисла на членот 99 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65), им се отстапува на организациите заради исплата надоместок на личниот доход за првите 30 календарски дена боледување и давање нега на заболел член на потското семејство и заради исплатување трошоци за здравствена заштита за првите 30 календарски дена лекување од повреда при работата и заболување од професионална болест. Во точката I на Одлуката наведени се одделни гранки на дејноста и за секoja гранка е определена стопа на придонесот за здравствено осигурување кој им се отстапува на организациите за наведените цели. Помеѓу другите грешки на дејноста угостителството е наведено под шифра 620 и за организациите од таа гранка е определена стопа од 1,10%.

Угостителското претпријатие „Експрес“ од Сараево во својот предлог наведе дека во поранешната одлука донесена на 28 декември 1963 година, на негово барање, во гранката угостителство била распоредена подгрупа експрес-угостителски претпријатија под шифра 620-20 и дека за таа подгрупа била определена стопа од 2%, а дека во новата наведена одлука е бришана подгрупата експрес-угостителски претпријатија така што претпријатието „Експрес“ е распоредено во гранката угостителство под шифра 620 за која е определена стопа од 1,10%. Со тоа на предлагачот стопата на придонесот кој се отстапува му е намалена од 2% на 1,10%. Угостителското претпријатие „Експрес“ смета дека е со тоа повреден членот 99 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, со оглед на тоа дека при определувањето на стопата од 1,10% не се водело сметка за прозекот на расходите што го имаат организациите во наведената подгрупа за подмирување на трошоците за здравствена заштита предвидени во членот 99 став 2 на наведениот закон. Имено, и со стопата од 2%

отстапен придонес тоа претпријатие не можело во 1964 година да ги подмири сите овие трошоци, та на товар на личните доходи на работниците морало да исплати износ од 482.208 динари.

Уставниот суд на Босна и Херцеговина предлогот од угостителското претпријатие „Експрес“ му го отстапи на Уставниот суд на Југославија, бидејќи со тој предлог се бара оценување согласноста на одредбите на Одлуката со сојузните прописи, за кое според членот 17 од Законот за Уставниот суд на Југославија е надлежен Уставниот суд на Југославија.

Според членот 99 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, комуналните заедници на социјалното осигурување еден дел од придонесот за здравствено осигурување им отстапуваат на организациите заради нивно непосредно учество во спроведувањето на здравственото осигурување. Од тие средства организациите се должни да им исплатуваат на работниците надоместок на личниот доход за првите 30 календарски дена боледување и давање нега на заболел член на потесно семејство и да ги поднесуваат трошоците за здравствена заштита за првите 30 календарски дена лекување на работник од повреда при работата и заболување од професионална болест. Височината на делот на придонесот кој им се отстапува на организациите ја определуваат собранијата на комуналните заедници според просекот на расходите за тие обврски во одделна гранка, група односно подгрупа на организациите на подрачјето на комуналната заедница.

Во согласност со овие одредби Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево ја определи стопата на придонесот за здравствено осигурување кој им се отстапува на организациите по одделни гранки на дејноста врз основа на утврдениот просек на расходите за тие обврски од претходната година во рамките на одделни гранки, што посебно произлегува од образложението на Одлуката. Од одредбите на членот 99 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување не може да се заклучи дека собранијата на комуналните заедници се должни стопите на придонесот кој им се отстапува на организациите да ги определуваат врз основа на просекот на расходите утврден по групи или подгрупи на организациите. Собранијата сами одлучуваат дали тие стопи на придонесот ќе ги утврдуваат по гранките на дејноста, групите или подгрупите на организациите.

Според тоа, од изложеното произлегува дека одредбата на точката I на Одлуката во поглед на стопата на придонесот за здравствено осигурување кој им се отстапува на организациите од гранката угостителство не е во спротивност со одредбите на членот 99 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Точката III на Одлуката гласи: „Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 I 1965 година.“

Иако Угостителското претпријатие „Експрес“ од Сараево во својот предлог не бараше изречно да се испита уставноста на одредбите на оваа точка, Уставниот суд на Југославија, врз основа на членот 23 од Законот за Уставниот суд на Југославија, ја ценеше согласноста на одредбите на оваа точка со одредбите на чл. 152 и 154 од Уставот на Југославија.

Со одредбата на точката III од Одлуката, со која се определува Одлуката да влегува во сила со денот на донесувањето а дека ќе се применува од 1 јануари 1965 година, дадено ѝ е на Одлуката повратно дејство, бидејќи таа е објавена на 10 февруари 1965 година во бројот 2 на „Службени гласник срез Сараево“. Меѓутоа, според членот 154 од Уставот на Југославија, прописите и другите општи акти не можат да имаат повратно дејство. Само со закон може да се определи одделни негови одредби и прописи донесени врз основа на такви

одредби да имаат повратно дејство. Со оглед на тоа дека во Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување нема одредби што би дозволувале повратно дејство на вакви одлуки на комуналните заедници, не постојат услови да им се определува повратно дејство на одредбите на Одлуката.

Бидејќи од изложеното произлегува дека точката III на Одлуката не е во согласност со членот 154 од Уставот на Југославија, донесена е одлука за нејзино поништување, и тоа во однос на одредбите со кои се определени стопи за отстапување на организациите помали од стопите што биле определени со одлуката која била во сила на денот на донесувањето на Одлуката. Судот се реши да ја поништи точката III на Одлуката во наведената смисла, бидејќи смета дека не можат да имаат повратно дејство одредбите на прописите и другите општи акти со кои се определуваат поголеми обврски односно со кои се намалува обемот на правата признаен со поранешните прописи и други општи акти, доколку со закон не е предвидена можност да се пропишува повратно дејство.

Уставниот суд смета дека во конкретниот случај можат да имаат повратно дејство оние одредби на Одлуката со кои на одделни организации им се признаваат пошироки права од оние што тие ги имале според поранешните прописи. Ваквото сфаќање Судот го зазеде затоа што во овој случај се во прашање одредби со кои се регулираат односи помеѓу доносителот на општ акт и одделни организации. Кога, имено, Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево им признала извесни права на работните организации и утврдила дека тие права им припаѓаат од 1 јануари 1965 година, за остварување на тие права не може да биде пречка тоа што одлуката за признавање на тие права не е објавена пред да влезе во сила.

Уставните одредби за забрана на повратно дејство на прописи и за обврската за нивното објавување пред да влезат во сила (чл. 152 и 154 од Уставот) треба да се толкуваат во врска со целта на таа забрана односно обврска. Овие одредби се донесени заради остварување општествено-економските и политички односи и единството на правниот поредок а особено заради заштита на слободите и правата на граѓаните, како и правата на организациите и општествено-политичките заедници (член 145 од Уставот). Во овој конкретен случај, кога Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево, врз основа на законски овластувања, донесува одлука за проширување извесни права на работните организации и на таа одлука ѝ дава повратно дејство, не се доведуваат во прашање општествено-економските и политички односи ниту единството на правниот поредок, а заштитата на правата не само што не се нарушува туку уште повеќе и се проширува.

Со оглед на одлуката на овој суд со која се поништува точката III на Одлуката во поглед на наведените одредби, а во согласност со одредбите на членот 152 од Уставот на Југославија, треба да се смета дека Одлуката влегла во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службени гласник срез Сараево“, т. е. на 18 февруари 1965 година, до кој ден се применуваат одредбите на одлуката што била во сила на денот на донесувањето на Одлуката.

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 24 декември 1965 година.

У бр. 347/65

24 декември 1965 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија.

Блажо Јовановиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ

I

Се назначува

др Радивој Увалиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Индија и досегашен извонреден пратеник и ополномоштен министер на СФРЈ во Непал, за извонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Кралството Непал со седиште во Њу Делхи.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1

7 јануари 1966 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИ**

**СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 23 од 29 мај 1965 година објавува:

Одлука за верификација на мандатите на пратениците на Стопанскиот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за верификација на мандатите на пратеници на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за верификација на мандатите на пратеници на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за избор на претседател и членови на Мандатно-имунитетната комисија на Стопанскиот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за избор на претседател и потпретседател на Стопанскиот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за укинување на Одборот за општествен план и биланси на Стопанскиот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за избор на претседател на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за избор на претседател и член на Мандатно-имунитетната комисија на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Србија;

Препорака за мерките за подобрување на материјалната положба на децата од разведените бракови и вонбрачните деца.

Во бројот 24 од 25 јуни 1965 година објавува:
Закон за Републичкиот позајмен фонд на студентите (пречистен текст);

Закон за училиштата со настава на јазиците на народностите (пречистен текст);

Закон за заштита на природата (пречистен текст);

Закон за задолжително вештачко осеменување на кравите и овците (пречистен текст);

Одлука за верификација на мандатите на пратениците на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за избор на претседател на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРС;

Одлука за избор на претседател и членови на Мандатно-имунитетната комисија на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за формирање одбор на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Србија;

Одлука за положбата и управувањето со Сервисот за вршење превозни услуги на републичките органи и установи;

Упатство за начинот на утврдување на основите за намалување на придонесот од земјоделството поради елементарни непогоди, растителни болести и штетници.

СОДРЖИНА:

	Страна
29. Одлука за распоредување на средствата за финансирање на инвестициите во областа на сообраќајот во 1966 година — —	61
30. Правилник за опасните материји што не смеат да се внесуваат во води — — —	61
31. Правилник за поблиските критериуми за утврдување на неопходната зајакната мајчина нега на дете до три години возраст — — — — —	63
32. Решение за југословенските стандарди за тркални лежачи — — — — —	63
33. Решение за југословенските стандарди за амбалажа од дрво — — — — —	64
34. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	65
35. Решение за измени на прописите за квалитетот на говедата и овците за колене, — — — — —	65
36. Решение за дополненије на југословенскиот стандард за градежни материјали — — — — —	65
Исправка на Законот за дополненије на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации — — — — —	65
Исправка на Правилникот за поморските книшки и дозволи за укривање — — — — —	66
Исправка на Правилникот за начинот на пријавување на заразни болести и за водење евиденција за тие болести — — — — —	66
Исправка на Упатството за составување на завршната сметка на органите на управата за 1965 година — — — — —	66
Одлука на Уставниот суд на Југославија за поништување на точката III од Одлуката на Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Сараево за височината на делот на придонесот за здравственото осигурување кој им се отстапува на организациите („Службени гласник срез Сараево“, бр. 2/65) — — — — —	66

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград